

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 150

23 јули 2019, вторник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2304. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Дита е вер’с кај Албанците во Република Северна Македонија“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.....	3	2308. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	7
2305. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Етно астрономија/стара небесна карта на македонскиот народ“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	4	2309. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Машка поворка Мечкари од Прилеп“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.....	8
2306. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Велигденски игри во Порече“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	5	2310. Одлука за прогласување на нематеријално културно добро „Машка велигденска поворка Кули во Македонски Брод“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	8
2307. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Обичајот Мартинки“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	6	2311. Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Свончарски занает во Битола“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.....	9

Стр.		Стр.			
2312.	Одлука за прогласување на нематеријалното културно добро „Традиционален спорт и вештина Пеливанството во Каршијак, Општина Студеничани“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.....	10	2318.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	14
2313.	Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане.....	11	2319.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	14
2314.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	12	2320.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	15
2315.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	12	2321.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	15
2316.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	13	2322.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	16
2317.	Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	13			

	Стр.		Стр.
2323. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	16	2326. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	18
2324. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	17	2327. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Трубарево, Општина Гази Баба.....	18
2325. Одлука за утврдување на геодетските работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на Урбанистички планови, Регулациони планови на Генерални урбанистички планови, Урбанистичко-планска документација и Урбанистичко-проектна документација за 2018 година.....	17	2328. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Градско Балдовци, Општина Струмица.....	18
		2329. Програма за користење на средства за капитални дотации до единиците на локалната самоуправа во областа на културата за 2019 година.....	19
		2330. Објава од Министерство за надворешни работи.....	20
		Огласен дел	1-76

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

2304.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ДИТА Е ВЕР’С КАЈ АЛБАНЦИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Дита е вер’с кај Албанците во Република Северна Македонија“ се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Нематеријалното културно добро „Дита е вер’с кај Албанците во Република Северна Македонија“ спаѓа во групата на народни престапи и верувања, подгрупа народен календар и претставува комплекс на обредни практики со обреди со вегетација, обреди со оган, обреди со вода, обреди со конец и правење и носење на мартинки и други обреди. По своите карактеристики овој празник е поврзан со почетокот на еден нов временски период и затоа се изведуваат различни активности преку кои се внесува нов дух, односно нова енергија кај луѓето, стоката и земјоделските производи. Поради промената на временските услови се изразува задоволство од завршетокот на зимскиот период и почетокот на летниот период кога почнува да заживува природата, да се затоплува времето и кога почнуваат земјоделските и сточарските работи.

Со прогласување на нематеријалното културно добро „Дита е вер’с кај Албанците во Република Северна Македонија“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува за-

чувување и афирмација на овој празник кој се прославува на 14 март (Летник) и кој претставува составен дел на обичаите и песните од календарскиот циклус кога се буди природата.

Член 2

За нематеријалното културно добро „Дита е вер'с кај Албанците во Република Северна Македонија“ се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- теренски истражувања со кои би се собрале што повеќе сеќавања на луѓето за изведбата на доброто,
- популаризација на доброто преку пишаните и електронски медиуми, изработка на соодветни веб-страници и портали, а особено преку изработката на документарни филмови на теми поврзани со заштитеното добро и
- запознавање на помладите генерации со особеностите на доброто преку нивно вклучување во изведбата и презентирањето на истото.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за нематеријалното културно добро „Дита е вер'с кај Албанците во Република Северна Македонија“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- продолжување на истражувањата на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење, како и стручно и научно вреднување и
- обезбедување достапност на јавноста до доброто, преку негова презентација и популаризација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4177/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2305.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ЕТНО АСТРОНОМИЈА/СТАРА НЕБЕСНА КАРТА НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОД“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Етно астрономија/стара небесна карта на македонскиот народ“ (во натамошниот текст: Етно астрономијата), се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.

Етно астрономијата претставува комплекс од народни знаења, верувања и имагинарни претстави за небесната тела и појави во вселената кои се негуваат во традицискиот светоглед на македонскиот народ. Тоа е фолклорно добро кое според Националната класификација на културното наследство ги опфаќа народната космогонија, народниот календар и народната метеорологија. Етно астрономијата е единствен, репрезентативен и специфичен примерок на народната меморија и на народните претстави и практики поврзани со природата и вселената. Преку верувањето за поврзаност на земниот и небесниот свет, кои на овие простори и во поширокиот регион влечат корени од бронзеното време и во долг временски период се пренесуваат од генерација на генерација, како и преку бројните визуелни претстави, верувања, табуа, обредни и магиски постапки со кои изобилува ова културно добро, на еден синтентизиран начин се согледува значењето и функцијата на народните знаења и практики поврзани со природата и вселената.

Со прогласување на Етно астрономијата за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, се овозможува зачувување на знаењето за имињата, верувањата, обичаите и митовите поврзани со народните ѕвезди и соѕвездија, другите небесни тела и нивните имагинарни претстави застапени во небесната карта кои се забележани и извлечени од колективната меморија на македонскиот народ.

Член 2

За Етно астрономијата се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- чување, почитување, одржување, негување и користење на доброто согласно неговата намена во современото образование и култура,
- објавување зборници со изворни материјали, монографии и научни трудови, изработка на компаративни анализи, учество и организирање на меѓународни научни конференции во Република Северна Македонија и странство,

- популаризација на доброто преку пишаните и електронски медиуми, изработка на соодветни веб-страници и портали, а особено преку изработката на документарни филмови на теми поврзани со заштитното добро,

- преземање на активности за вклученост на доброто во едукативниот процес (вклученост на образовниот софтвер Stellarium) или преку неформалното образование (предавања во Планетариумот) и

- едуцирање на кадар за пренесување на знаењето и вештините по пат на работилници, семинари, во формалното и неформалното образование.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за Етно астрономијата се утврдуваат и следните други мерки на заштита:

- продолжување со истражувањата за доброто, преку соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење,

- стручно и научно вреднување и

- обезбедување достапност на информации за доброто до јавноста, преку негова соодветна презентација и популаризација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4181/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2306.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ВЕЛИГДЕНСКИ ИГРИ ВО ПОРЕЧЕ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Велигденски игри во Порече“ се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.

Нематеријалното културно добро „Велигденските игри во Порече“, како обреден циклус од социјални друштвени игри („Маски“, „Бајрачето“, „Вили самовили“, „Пилци“ и „Шутрачиња“ и други), претставува единствен пример на играчка традиција во која доаѓаат до израз архаичните култови на плодноста, заштита на родот и семејството и пролетната обнова на природата.

Со прогласување на нематеријалното културно добро „Велигденските игри во Порече“ за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење, се истакнува магиската и симболична функција на цел комплекс на активности со цел да се поттикне плодноста и будењето на животните сили на природата и луѓето во локалната заедница. Со заштитата на ова добро, се овозможува:

- зачувување на доброто со оглед на незапирливото исчезнување на традиционалната духовна култура и ерозија на традиционалната народна религија,

- ширење на знаењата за функциите на доброто и неговото практикување во локалната заедница од регионот на Порече, општина Македонски Брод и

- негова вклученост во формалното и неформалното образование преку пронаоѓање нова функција на игрите во раниот социјален детски развој.

Член 2

За нематеријалното културно добро „Велигденските игри во Порече“ се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- чување, почитување, одржување, негување и користење на доброто согласно неговата намена,

- обезбедување одржливост на доброто преку идентификување, документирање, научно истражување, зачувување, заштита, поттикнување, пренесување на традицијата на идните генерации по пат на формално и неформално образование,

- ревитализација и афирмација на доброто во нов контекст интересен за пошироката јавност преку ревитализација на напуштените сегменти на доброто,

- продолжување со истражувањата на доброто со соодветни документирања во сите видови и начини на современото бележење, како и стручно и научно вреднување и

- поттикнување на учество на заедницата и групите коишто го практикуваат доброто во изведување и пренесување на доброто.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за нематеријалното културно добро „Велигденските игри во Порече“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- вклучување на доброто во соодветни културни манифестации со кои се презентира локалната и националната култура на Република Северна Македонија во и надвор од нејзините граници и

- обезбедување достапност на јавноста до доброто, преку негова презентација и популаризација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4182/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2307.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ОБИЧАЈОТ МАРТИНКИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Обичајот Мартинки“ (во натамошниот текст: Мартинките), се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.

Мартинките спаѓаат во групата на народни обичаи и обреди, подгрупа обичаи од годишниот циклус, од типот Летник/Марта и претставуваат социјална практика на изработка и носење амајлии од усукани волнени конци, најчесто во црвена и бела боја (во минатото постоеле и сини мартинки). Вообичаено се носат во текот на месецот март при што тоа означува и времетраење на заштитата на луѓето од зло, несреќа, односно да им донесе здравје и среќа. Автентичноста на доброто изразена преку степенот на присутност на изворните, односно оригиналните техники на изработка (сучење, плетење), зачуваната форма на изработка на мартинките, белегзијата, разновидноста изразена како богатство на разни орнаменти кои им се прикачуваат, односно во присутноста на разните форми на мартинки кои

денес под влијание на современиот начин на третирање на традицијата во облековната култура добиваат функција на моден детаљ, интегралноста која се манифестира преку степенот на единство на функциите и обичаите и верувањата поврзани со оваа социјална практика како нејзината вклопеност во современата култура и начин на облекување на повеќе етникуми во Република Северна Македонија, придонесува за неговото културолошко значење.

Со прогласување на Мартинките за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење се овозможува:

- зачувување на оваа забавна социјална практика која во својата основа претставува знаење и вештина на изработка, носење и подарување амајлии изработени од црвени и бели волнени конци;
- ширење на сознанијата за обредот и неговото практикување, негова афирмација во нов современ урбан контекст интересен за пошироката јавност.

Член 2

За Мартинките се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- чување, почитување, одржување, негување и користење на доброто согласно неговата намена;
- обезбедување одржливост на доброто преку идентификување, документирање, научно истражување, зачувување, поттикнување, пренесување на знаењето и вештините поврзани со доброто на помладите генерации по пат на формално и неформално образование и ревитализација на напуштените сегменти на доброто;
- поттикнување на пренесувањето и негувањето на доброто во изворните и други средини;
- продолжување со истражувањата на доброто со соодветни документирања во сите видови и начини на современото бележење, како и стручно и научно вреднување;
- популаризирање и промовирање на доброто со одржување на изложби, стручни собири, како и преку електронските медиуми.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за Мартинките се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- вклучување на Мартинките во соодветни културни манифестации со кои се презентира националната култура на Република Северна Македонија, во и надвор од нејзините граници;
- вклучување на Мартинките во соодветни стратегии за одржливост и развој на руралните средини, стратегии за развој на туризмот, образованието и слично;

- обезбедување достапност на јавноста до доброто, преку негова презентација и популаризација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4183/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2308.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ПОБРАТИМСТВОТО НА ГОВЕДАР КАМЕН“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен“ се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење.

Нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен“, како фолклорно добро, спаѓа во групата на народни престапи и верувања, од подгрупата на свети и лековити камења, тип камења за плодност и престапува комплекс од обредни дејствија со симболична функција кои се случуваат на празникот Ѓурѓовден (6 мај) на светиот камен во селото Пеширово, Светиниколско за кој се верува дека има исцелителски и заштитни моќи. По своите карактеристики овој обред се истакнува со специфични и исклучително богати содржини од верувања и магиски дејства поврзани пред сè со жени кои не можат да добијат пород подолг временски период. На светиот камен во селото Пеширово, Светиниколско се практикуваат обреди на побратимување на жена-неродка со непознат маж со што се верува дека ќе се постигне позитивен исход во лечењето на бездетството. Автентичноста на овој вид на архаично побратимство кое се разликува од другите видови на побратимство се состои во склучување на побратим-

ството во контекст на обредни активности и практики околу еден свет камен во селото Пеширово, Светиниколско.

Со прогласување на нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен“ за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење, се овозможува:

- меморијализација на архаични знаења и практики од традициската духовна култура на Република Северна Македонија, поврзани со обред за склучување духовно сродство (побратимство) базирано на примордијалните потреби на една бездетна семејна заедница;

- документирање на народната свест и неговата исклучителна духовна креативност во соочувањето со проблемите поврзани со животот и здравјето во една заедница.

Член 2

За нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен“ се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- објавување на зборници со изворни материјали, монографии и научни трудови во научни списанија;
- проучување на доброто во рамки на различни социјални етнологски и друг вид научни проекти;
- вклучување на знаења за доброто во наставни програми на хуманистичките и социјалните научни дисциплини (етнологија, фолклористика, народна книжевност или историја на религиите).

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за нематеријалното културно добро „Побратимството на Говедар Камен“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- соодветно аудиовизуелно документирање на практиките на ова доброто, во сите видови и начини на современо бележење и научно вреднување;
- презентирање на доброто на научната и пошироката јавност.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4185/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2309.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „МАШКА ПОВОРКА МЕЧКАРИ ОД ПРИЛЕП“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ****Член 1**

Нематеријалното културно добро „Машка поворка Мечкари од Прилеп“ (во натамошниот текст: Мечкари), се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење.

Мечкарите, како игри поврзани со обредите и обичаите за поклади, се раритетна зимска машка поворка со маски која е поврзана исклучиво со празнувањето на празникот Прочка и почетокот на Велигденските пости во градот Прилеп.

Со прогласување на Мечкарите за културно наследство од особено значење, поткатегорија големо значење, се овозможува зачувување и афирмација на оваа раритетна зимска машка поворка со маски.

По своите карактеристики оваа поворка се издвојува од други слични зимски поворки со маски според нејзините изведувачи кои припаѓаат на еснафот на касапите, времето на изведување (на Прочка), спецификите на маските (антропоморфизирани маски изработени од животински кожи) и посета на поворката по домовите. Учесниците употребуваат и обредни реквизити (стапови и свона и торби со пепел) а се придружени од зурли и тапани.

Автентичноста на Мечкарите се согледува во тоа што се појавуваат како уникатна маскирана поворка само во градот Прилеп. Реткоста на нивната изведба во еден регион на Република Северна Македонија и врските што можат да се воспостават со сличните поворки на Балканот, укажува на потекло од подалечното архаично (предхристијанско) минато. Зачуваноста на доброто денес се манифестира во изведбата како организирана форма која е прецизно врзана за празникот Прочка, но е и суштински дел на прилепскиот карневал со утилитарна функција. Со тоа поворката на Мечкари-те освен етнографски добива и други значења (социјални, културни, туристички) кои се надвор од изворното.

Член 2

За Мечкарите се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- теренски истражувања за собирање етнографски материјали (аудио, видео и фото документирација);
- популаризација на доброто преку пишани и електронски медиуми, изработка на соодветни веб-страници и портали, а особено преку изработка на документарни филмови на теми поврзани со заштитеното добро и
- запознавање на помладите генерации со особеностите на доброто преку формалното и неформалното образование.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за Мечкарите се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- продолжување на истражувањата на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење како и стручно и научно вреднување и
- обезбедување достапност на јавноста, презентација и популаризација.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4196/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2310.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО ДОБРО „МАШКА ВЕЛИГДЕНСКА ПОВОРКА КУЛИ ВО МАКЕДОНСКИ БРОД“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ****Член 1**

Нематеријалното културно добро „Машка велигденска поворка Кули во Македонски Брод“ (во натамошниот текст: Кулите), како тип на обредни ора од

подгрупата на народни танци, од групата на народна музика и танци, се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.

Со прогласување на Кулите за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително, се овозможува зачувување и афирмација на овој комплекс на орски обичаи и игри кој е поврзан исклучиво со велигденскиот циклус на празнувања во градот Македонски Брод.

По своите карактеристики Кулите се издвојуваат од другите празнувања од велигденскиот циклус поради својата уникатност како единствен таков комплекс од обичаи и игри зачуван во Република Северна Македонија. Уникатноста на Кулите се манифестира во стилот и начинот на изведување на игрите, нивната музичка придружба на гајда, начинот на формирање на кули од луѓе (станува збор за двојни кули), како и вклучување на иницијалски елементи преку мерење на силата храброста и подготвеноста на млади момчиња од заедницата да ги носат своите соиграчи (кои ги формираат кулите) на своите рамена во натпреварувачка трка.

Автентичноста на Кулите се истакнува преку нивниот начин на изведување, почнувајќи од самиот начин на формирање на кулите, патот и носењето на кулите во должина од 500 метри, како и застапеноста на млади, храбри, и силни момчиња се карактеристични само за овој обичај кој се изведува на вториот ден на Велигден. Реткоста на овој обичај кој е единствен на начинот на своето изведување во Република Северна Македонија па и пошироко. Впечатливоста на Кулите е што обичајот е толку прифатен од локалната заедница што тој редовно се одржува и масовно се подржува од самата заедница.

Член 2

За Кулите се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- популаризација на доброто преку пишани и електронски медиуми, изработка на соодветни веб-страници, портали, изработката на професионални и аматерски документарни филмови на теми поврзани со заштитеното добро;

- запознавање на помладите генерации со особеностите на доброто преку нивно вклучување во изведбата на истото, но и преку образовните програми и

- создавање на дата база на активни носители на доброто и нивно меѓусебно повеќенасочно вмрежување во локалната заедница.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за Кулите се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- продолжување на истражувањата на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење како и стручно и научно вреднување (кинатографски, мелографски записи);

- редовно снимање и афирмација преку презентирање на документарни и слични емисии кои ќе создадат свестност и знаење кај пошироката заедница за Велигденските празнувања и изведувањето на Кулите и

- продолжување со одржувањето но и подигнување на организациските вештини на носителите на овој обичај на повисоко национално ниво.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4205/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2311.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „СВОНЧАРСКИ ЗАНАЕТ ВО БИТОЛА“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ИСКЛУЧИТЕЛНО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Свончарски занает во Битола“ се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење.

Нематеријалното културно добро „Свончарски занает во Битола“ припаѓа во групата на стари и ретки занаети. Посебната карактеристика на свончарскиот занает во Битола произлегува од неговата единственост на територијата на градот Битола и Република Северна Македонија, кој преставува симбол на градот и культу-

рата на стариот градски живот во Битола и е втемелен во културната меморија преку именувањето на т.н „Улица на свончарите“ со што овој занает има пошироко културно значење не само за градот Битола, туку и за поширокиот регион.

Со прогласување на нематеријалното културно добро „Свончарски занает во Битола“ за културно наследство од особено значење, поткатегија исклучително значење, се овозможува:

- зачувување и афирмација на овој занает кој е сè поредок во Република Северна Македонија, а во градот Битола постои само еден носител на знаењата и вештините на овој занает и

- зачувување на знаењата и вештините на целокупниот технолошки процес на изработка на свонците, како и алатите наменети за таа цел, во неговата оригинална форма, без нарушување на интегритетот на производствениот процес.

Член 2

За нематеријалното културно добро „Свончарски занает во Битола“ се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- популаризација на доброто преку пишани и електронски медиуми,
- изработка на соодветни веб-страници и портали, особено изработка на документарни филмови на теми поврзани со заштитеното добро;
- различни начини на стимулација на преносот на знаењата за овој вид занаетчиско производство во формалното и неформалното образование и
- пронаоѓање нов начин на користење на свонците како утилитарни предмети, но и како сувенири.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за нематеријалното културно добро „Свончарски занает во Битола“ се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- продолжување на истражувањата на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење, како и стручно и научно вреднување;
- афирмација преку презентирање на документарни и слични емисии и
- продолжување и помагање на одржувањето на овој занает преку активности на невладиниот сектор.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4212/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2312.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО ДОБРО „ТРАДИЦИОНАЛЕН СПОРТ И ВЕШТИНА ПЕЛИВАНСТВОТО ВО КАРШИЈАК, ОПШТИНА СТУДЕНИЧАНИ“ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ, ПОТКАТЕГОРИЈА ГОЛЕМО ЗНАЧЕЊЕ

Член 1

Нематеријалното културно добро „Традиционален спорт и вештина Пеливанството во Каршијак, општина Студеничани“ (во натамошниот текст: Пеливанството) се прогласува за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење. Пеливанството е дел од групата на традиционални игри и вештини и претставува ритуално борење кое започнува со церемонијално претставување на учесниците кои играат традиционален танц наречен перде и музичка придружба со зурли и тапани.

Со прогласување на Пеливанството за културно наследство од особено значење, поткатегија големо значење, се овозможува:

- зачувување и афирмација на Пеливанството како традиционален спорт и вештина која претставува своевиден културен артефакт со значајна вредност од османлискиот период;
- зачувување и афирмација на циклусот натпревари кои во традиционален манир се организираат во селото Студеничани каде оваа вештина се пренесува на помладите генерации во континуитет и
- трансфер на знаењата поврзани за Пеливанството кој како традиционален спорт и вештина вклучува цел систем на знаења поврзани за традиционалната облека, категории на учесници, критериуми за оценување на спортската подготвеност и борбеност на учесниците.

Член 2

За Пеливанството се утврдува режим на заштита од прв степен, со следните мерки на заштита:

- популаризација на доброто преку пишаните и електронски медиуми;
- изработката на документарни филмови на теми поврзани со заштитеното добро;
- континуирано регистрирање на изворниот материјал, негова стручно-научна обработка и презентирање на научната и пошироката јавност;
- поттикнување на учество на заедницата и групата кои што го практикуваат доброто во идентификувањето, дефинирањето, изведувањето и пренесување на доброто;
- популаризирање и промовирање на доброто со одржување на изложби, стручни собири, фолклорни смотри, фестивали како и преку електронските медиуми, аудио и видео записи и
- пренос на постојните записи на дигитален носач, според стандардите за аудио и друг вид на архивирање, согласно изготвениот елаборат за валоризација на нематеријалното културно наследство.

Член 3

Покрај мерките на заштита од член 2 од оваа одлука, за Пеливанството, се утврдуваат и следните дополнителни мерки на заштита:

- продолжување на истражувањата на доброто со соодветно документирање во сите видови и начини на современо бележење како и стручно и научно вреднување;
- создавање регистар на борачи-пеливани и
- обезбедување достапност на јавноста, преку презентација и популаризација на овој традиционален спорт и вештина;

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4215/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2313.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТЕРМОМИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРНОВЕЦ“, ОПШТИНА СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Член 1

Концесијата за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода се доделува во функција на експлоатација на минералната сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода на локалитетот „Стрновец“, Општина Старо Нагоричане.

Концесијата за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – термоминерална вода ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за експлоатација, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација

на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална суровина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4437/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2314.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документаци-

ја за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанистички план за Градски четврти 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 10 формирани со Генерален урбанистички план за Крушево донесен со Одлука на Советот на општина Крушево бр.07-609/4 од 30.7.2013 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2315.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанистички план за Блок 12 од Генерален урбанистички план за Гевгелија донесен со Одлука на Советот на општина Гевгелија бр.07-1436/1 од 16.7.2012 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/2
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2316.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанистички план за Блок 6.3 од Градска четврт 6 од Генерален урбанистички план за Прилеп донесен со Одлука на Советот на општина Прилеп бр.25-2888/5 од 28.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/3
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2317.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Детален урбанистички план за Блок 11.4 од Градска четврт 11 од Генерален урбанистички план за Прилеп донесен со Одлука на Советот на општина Прилеп бр.25-2888/5 од 28.12.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/4
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2318.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанистички план за Кратово за површина во плански опфат на Генералниот урбанистички план за Кратово донесен со Одлука на Советот на општина Кратово бр.07-514 од 12.12.2002 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/5
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2319.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија” бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија” бр.124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план за село Мешеишта за површина во плански опфат на Општ акт за село Мешеишта донесен со Одлука на Советот на општина Дебница бр.09-489/21 од 3.4.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/6
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2320.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план за село Василево за површина во плански опфат која ќе се утврди врз основ на фактичката изграденост на селото.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/7
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2321.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанистички план за Тетово за површина во плански опфат на Генералниот урбанистички план за Тетово донесен со Одлука на Советот на општина Тетово бр.07-430/3 од 16.4.2003 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/8
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2322.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план за село Брвеница за површина во плански опфат на Општ акт за село Брвеница донесен со Одлука на Советот на општина Брвеница бр.08-811/11 од 27.5.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/9
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2323.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА
ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Урбанистички план за село Долно Палчиште за површина во плански опфат која ќе се утврди врз основ на фактичката изграденост на селото.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/10
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2324.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанистички план за Крива Паланка за површина во плански опфат на Генералниот урбанистички план за Крива Паланка донесен со Одлука на Советот на општина Крива Паланка бр.07-1529/23 од 17.6.2014 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/11
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2325.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ
ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ
НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА
НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДНО
СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ
ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА
ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ,
УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И
УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА 2018 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанистички план за Демир Капија за површина во плански опфат на Генералниот урбанистички план за Демир Капија донесен со Одлука на Советот на општина Демир Капија бр.07-89/4 од 18.6.1999 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/12
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2326.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ СВРЗАНИ СО АЖУРИРАЊЕ НА ГЕОДЕТСКИ ПОДЛОГИ ВО ФУНКЦИЈА НА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ, ПРЕДВИДЕНО СО ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИОНИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО-ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО-ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука како геодетски работи за посебни намени сврзани со ажурирање на геодетски подлоги во функција на планирање на просторот, предвидено со Годишната програма за финансирање на изработката на урбанистички планови, регулациони планови на генерални урбанистички планови, урбанистичко-планска документација и урбанистичко-проектна документација за 2018 година се утврдуваат работите за изработка на ажурирана геодетска подлога за Генерален урбанистички план за Делчево за површина во плански опфат на Генералниот урбанистички план за Делчево донесен со Одлука на Советот на општина Делчево бр.07-278 од 30.6.1999 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-4860/13
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2327.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ТРУБАРЕВО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на Г2 - лесна и незагадувачка индустрија КО Трубарево, Општина Гази Баба.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Висано место	Катастарска култура	Катастарска класа
297/2	Трубарево	Јурија	нива	3
554/2	Трубарево	Јурија	нива	3
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				7043м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5229/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2328.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 16 јули 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ИЗГРАДБА НА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО ГРАДСКО БАЛДОВЦИ, ОПШТИНА СТРУМИЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Урбанистички план вон населено место за изградба на Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Градско Балдовци, општина Струмица.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 6951м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1476/1-дел	Граско Балдовици	Лозја	нива	5
1477-дел	Граско Балдовици	Лозја	нива	5
1483/4-дел	Граско Балдовици	Лозја	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				44709м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5400/1
16 јули 2019 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

2329.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), а во врска со член 11 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 17 јули 2019 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА КАПИТАЛНИ ДОТАЦИИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2019 ГОДИНА

Член 1

Со оваа програма се утврдуваат намената и описот на активностите на инвестиционите проекти, корисникот на средствата како носителот на активностите, износот на обезбедените финансиски средства и начинот на исплата на средствата обезбедени од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, во раздел 18010 – Финансирање на дејностите од областа на културата, во Програма/Потпрограма 84 – Одржување на објектите и опремата во областа на културата, категорија 48 - капитални расходи, ставка 488- капитални дотации до ЕЛС.

Член 2

Со оваа програма се предвидуваат средства за реализација на капитални инвестициони проекти во областа на културата за 2019 година, во вкупен износ од 117 056 131,00 денари.

Член 3

Средствата обезбедени од член 1 од оваа програма се за реализација на капитални инвестициони проекти од областа на културата, и тоа:

НАМЕНА И ОПИС НА АКТИВНОСТ	КОРИСНИК НА СРЕДСТВА	ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
Дел од градежни работи предвидени со измени во тек на граба на културен дом во с. Матејче	Општина Липково	25 000 000,00 денари
Изградба на дом на култура во Општина Боговиње за фази: земјени работи, бетонски армирачки работи и изолациони работи	Општина Боговиње	25 000 000,00 денари
Реконструкција и адаптација на културен „Шота“ с. Неготино Општина Врагчиште	Општина Врагчиште	18 418 524,00 денари
Интернирно уредување на објект „Кино Манаки“ - Битола	Општина Битола	8 637 607,00 денари
Изградба на Спомен обележје на гробино место на „Тодор Проески“	Општина Крушево	10 000 000,00 денари
Реконструкција со доградба и надградба на ЈУ Универзална сала – Скопје за фази: припремни работи и земјени работи	Град Скопје	30 000 000,00 денари
ВКУПНО		117 056 131,00 денари

Член 4

За следење на наменското користење на капиталните дотации се грижи Министерството за култура, преку:

- склучување на договори за начинот на користење на финансиските средства со Министерството за култура,
- следење на склучените договори и користењето на капиталната дотација и
- исплаќање на финансиските средства на посебна наменска сметка на општините корисници на средствата, отворена исклучиво за намената утврдена во член 3 од оваа програма, sukcesивно, врз основа на доставена потребна документација (фактури, испратници, заверени времени ситуации за извршени градежни работи од страна на општината корисник, а по претходно спроведена постапка за јавна набавка согласно закон).

Министерството за култура во случај на утврдени неправилности и ненаменско користење на средствата од општините корисници, ќе ја запре исплатата на средствата за капиталните дотации.

Член 5

Општините корисници на средствата од оваа програма, месечно доставуваат извештаи за реализација и напредокот на активностите и времените ситуации до Министерството за култура.

Министерството за култура доставува извештаи за степенот на реализација на средствата до Владата на Република Северна Македонија, на секои три месеци.

Член 6

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-5428/1
17 јули 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

2330.

ОБЈАВА

Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на образованието, науката, културата, мас-медиумите, младите и спортот, склучен во Скопје, на 3 јули 2013 година, ратификуван од Собранието на Република Северна Македонија на 22 мај 2019 година со Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Романија за соработка во областа на образованието, науката, културата, мас-медиумите, младите и спортот („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 102/2019), согласно со член 23 од договорот влезе во сила од 25 јуни 2019 година.

10 јули 2019 година
Скопје

Министер
за надворешни работи,
Никола Димитров, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.


Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019150